

Врз основа на член 30 од Законот за производи за заштита на растенијата („ Службен весник на Република Македонија “ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕКЛАРИРАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ПЛАСИРАНИ НА ПАЗАРОТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува декларирањето и означувањето на другите производи за заштита на растенијата пласирани на пазарот.

Член 2

На оригиналното пакување на производите што се пуштаат во промет треба да стои декларација со следните податоци :

1. Трговскиот назив и заштитниот знак на производот ;
2. Називот и адресата на носителот на решението за упис во регистарот за други производи за заштита на растенијата ;
3. Назив и адреса на производителот ;
4. Бројот на решението за упис во регистарот за други производи за заштита на растенијата и датум на негово издавање ;
5. Типот на препаратот (на пример : гранули, прав или течност) ;
6. Состав на производот ;
7. Видот на дејството на производот (на кои видови на растенија и целни штетни организми дејствува производот, време на користење, количеството во кое се применува производот, број на третирања, временско растојание меѓу третирањата) и начинот на користење ;
8. Можни влијанија на ефикасноста на производот ;
9. Времетраење на каренцата ;
10. Дополнителни предупредувања и известувања за заштита на луѓето и животната средина ;
11. Мерки за заштита на лицата кои ракуваат со производите и вршат нивна апликација, со наведување на бараната заштитна опрема; знаци на труење и мерки за прва помош кај луѓето ;
12. Класификација во согласност со прописите за класификација кои се соодветни на прописите на ЕУ ;
13. Датум на истекување на рокот на употреба на производот (месец и година) и сериски број ;
14. Нето количеството на производот (нето маса или нето волумен на производот во единица амбалажа) ;
15. Начин и услови на складирање и чување на производите ;

16. Видливо предупредување “ Пред употреба на производот задолжително да се прочита упатството за примена ” ;
17. Начин на миене на амбалажата, опис на постапката за чистење на уредите за примена, постапување со остатоците од производот и празната амбалажа ;
18. Упатство за постапување во случаи на ненамерно испуштање на производот во животната средина ;
19. Упатство за комбинирање со други препарати и нивна компатибилност ; и
20. Други дополнителни податоци за производот, доколку се потребни.

Член 3

Декларацијата може да биде отпечатена на амбалажата или да биде приложена кон пакувањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република Македонија “ .

Бр:17- 548/5
Јануари 2012 год
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Љупчо Димовски, с.р.